



УНИВЕРЗИТЕТ ВСВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈГ - СКОПЈЕ
UNIVERSITY "SS CYRIL AND METHODIUS" - SKOPJE

УДК 63(058)

МАК-ISSN 1409-5297

**ЈУБИЛЕЕН ГОДИШЕН ЗБОРНИК
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ**

в65 ГОДИНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ СКОПЈЕ

**ANNIVERSARY YEARBOOK
OF THE INSTITUTE OF AGRICULTURE - SKOPJE**

TOM XXVI/XXVII

VOLUME XXVI/XXVII

**Скопје - Skopje
2008/2009**

**ЈУБИЛЕЕН ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, СКОПЈЕ
КНИГА XXVI/XXVII ГОДИНА 2008/2009**

**ANNIVERSARY YEARBOOK OF THE INSTITUTE OF AGRICULTURE, SKOPJE
VOLUME XXVI/XXVII YEAR 2008/2009**

Редакциски одбор

д-р Душко Мукаетов
д-р Трајче Младеновски
д-р Гордана Попсимонова
д-р Мелпомена Поповска
д-р Климе Белески

Editorial board

d-r Duško Mukaetov
d-r Trajče Mladenovski
d-r Gordana Popsimonova
d-r Melpomena Popovska
d-r Klime Beleski

Главен уредник

д-р Душко Мукаетов

Editor in chief

d-r Duško Mukaetov

Одговорен уредник

д-р Трајче Младеновски

Responsible editor

d-r Trajče Mladenovski

Технички уредник

д-р Гордана Попсимонова

Technical editor

d-r Gordana Popsimonova

Лектура

Бисерка Токовска-Стевчевска

Language editor

Biserka Tokovska-Stevčevsaka

Адреса:

Земјоделски институт
Александар Македонски бб
п.фах 191 1.000 Скопје
Република Македонија
тел. +389 (02) 3230 910
факс +389 (02) 3114 283

Adress:

Institute of Agriculture
Aleksandar Makedonski bb
p.o. 191 1.000 Skopje
Republic of Macedonia
tel. + 389 (02) 3230 910
fax. +389 (02) 3114 283

Зборникот е финансиран од Министерството за образование
и наука на Република Македонија

The Yearbook is financed by the Ministry od Education
and Sciense of Republicof Macedonia

Техничко уредување и дизајн на изданието

БИГОСС - Скопје
м-р Стево Темелковски
Елизабета Симоска

Печати

РИ Графика - Скопје

Тираж: 300 примероци

THE INFLUENCE OF CLIMATE ON THE GRAPEVINE PHENOLOGY AND CONTENT OF SUGAR AND TOTAL ACIDS IN THE MUST

Violeta Dimovska, Klime Beleski, Krum Boskov

SUMMARY

For the period of 10 years in the condition of Skopje vineyard area, at two regional (Vranec and Smederevka) and two international (Merlot and Chardonnay) grapevine cultivars, the researches are done.

The influences of temperatures sum on the duration of following phenological stages (number of days) are analyzed: from budburst to full maturity; from budburst to flowering and from veraison to full maturity. The temperature sum has a high impact on the duration of each phenological stage, especially from budburst to full maturity and from budburst to flowering.

The climate has the influence on the content of sugar and total acids in the must. These parameters show greater variation at the cultivars Merlot and Chardonnay than cvs. Smedervka and Vranec.

Key words: *climate, fenology, grape variety, sugar, acids*

ВОВЕД

Температурните суми во текот на вегетацискиот период се основен показател при изборот на сортата во еден регион. Сортите со различна епоха на зреене на грозјето имаат потреба од различни температурни суми во поедини фенофази од вегетацискиот период. Во фенофазата од прошарок до полна зрелост, сортите имаат потреба од највисока температурна сума, а најниска во фенофазата потерување на окцата.

Потребата на сортите винова лоза од одредена температурна сума зависи од биолошките особини и сортните карактеристики, како што се должина на вегетацискиот период, епоха на созревање на грозјето и тн..

Скопското виногорје се одликува со просечна годишна температура на воздухот од 12.4°C (1984/2006), вегетациска од 18.8°C (1984/2006), годишна температурна сума од 4.789°C и вегетациска температурна сума од $3.673,9^{\circ}\text{C}$ (1984/2006).

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Испитувањата се вршени за периодот 1984-2006 година кај сортите вранец, смедервка, мерло и шардоне кои се одгледуваат во националната колекција на Земјоделскиот институт, Одделот за лозарство и винарство-Скопје.

Климатските податоци се користени од РХМЗ-РМ, а анализирани се климатските услови за скопското виногорје, посебно температурните суми и нивното влијание врз одделни фенофази од развојот на виновата лоза. Следењето на развојот на фенофазите е вршено според методот на фенолошко набљудување кај секоја сорта посебно.

Хемискиот состав е утврден со стандардни методи за содржината на шеќер и вкупни киселини во ширата.

РЕЗУЛТАТИ СО ДИСКУСИЈА

Во Табела 1 презентирани се податоците за вегетациската температурна сума и бројот на денови од потерирање на окцата до полна (технолошка) зрелост.

Во годините на испитување вегетационата температурна сума варира и се движи од 3838.4°C во 1984, до 4260.7°C во 2000 година.

Периодот (број на денови) од потерирање на окцата до полна зрелост на грозјето варира како во годините на испитување, така и кај испитуваните сорти. Најкраток период е констатиран во 2000 година кај сите сорти, кога имаме и највисока вегетациска температурна сума (4260.7°C). Кај испитуваните сорти тој се движи од 126 дена кај шардоне, 129 кај вранец, 139 кај мерло, до 152 дена кај сортата смедеревка. Кај сортата вранец периодот од потерирање на окцата до полна зрелост трае 140 дена просечно за испитуваниот период, кај мерло 155 дена, кај смедеревка 163 дена и кај шардоне 137 дена.

Табела 1. Вегетациска температурна сума и број на денови од потерување на окцата до полна зрелост

Table 1. Temperature sum during vegetation and numbers of days from shoot elongation to full maturity

| Година Year | Вегетациска температуарна сума °C Temperature sum during vegetation°C | Од потерување на окцата до полна зрелост From shoot elongation to full maturity | | | |
|----------------|---|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Вранец Vranec | Мерло Merlot | Смедеревка Smederevka | Шардоне Chardonnay |
| 1984 | 3838.4 | 151 | 152 | 160 | 127 |
| 1998 | 4207.1 | 148 | 171 | 177 | 147 |
| 1999 | 4128.4 | 142 | 161 | 166 | 140 |
| 2000 | 4260.7 | 129 | 139 | 152 | 126 |
| 2001 | 4225.1 | 138 | 140 | 167 | 132 |
| 2002 | 3893.7 | 126 | 151 | 161 | 138 |
| 2003 | 4173.2 | 131 | 142 | 158 | 138 |
| 2004 | 4010.5 | 143 | 155 | 173 | 139 |
| 2005 | 3961.9 | 148 | 148 | 155 | 148 |
| 2006 | 4038.4 | 153 | 148 | 166 | 147 |
| 84/06 | 3673.9 | 140 | 155 | 163 | 137 |

Во Табела 2 изнесени се податоците за вегетациската температурна сума и бројот на денови од потерување на окцата до цветање.

Вегетациската температурна сума во фенофазата од потерување на окцата до цветање се движи од 856.6 °C во 1984 година, до 1036.9 °C во 2000 година.

Периодот (број на денови) од потерување на окцата до цветање, варира како во годините на испитување, така и кај испитуваните сорти. Најкраток период е констатиран во 2000 година кај сите сорти, кога имаме и највисока вегетациска температурна сума (1036.9°C), а изнесува 31 ден кај шардоне, 32 кај вранец, 34 кај мерло, до 37 дена кај сортата смедеревка. Просечно за испитуваниот период, кај испитуваните сорти не постои значителна разлика (1-2 дена) во траењето (бројот на денови) на оваа фенофаза.

Табела 2. Вегетациска температурна сума и број на денови од потерување на окцата до цветање

Table 2. Temperature sum during vegetation and numbers of days from budburst to flowering

| Година Year | Вегетациска температурна сума °C Temperature sum during vegetation°C | Од потерување на окцата до цветање From budburst to flowering | | | |
|----------------|--|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Вранец Vranec | Мерло Merlot | Смедеревка Smederevka | Шардоне Chardonnay |
| 1984 | 854.6 | 42 | 42 | 44 | 46 |
| 1998 | 959.1 | 51 | 42 | 54 | 52 |
| 1999 | 944.8 | 40 | 42 | 46 | 43 |
| 2000 | 1035.9 | 32 | 34 | 37 | 31 |
| 2001 | 924.4 | 42 | 40 | 48 | 35 |
| 2002 | 890.3 | 43 | 44 | 40 | 46 |
| 2003 | 944.2 | 35 | 44 | 38 | 46 |
| 2004 | 879.3 | 45 | 50 | 49 | 45 |
| 2005 | 936 | 33 | 42 | 41 | 42 |
| 2006 | 956.8 | 39 | 36 | 40 | 38 |
| 84/06 | | 41 | 42 | 43 | 42 |

Податоците за вегетациската температурна сума и бројот на денови од прошарок до полна зрелост презентирани се во Табела 3.

Врз основа на анализираните податоци, се констатира дека вегетациската температурна сума во оваа фенофаза во годините на испитување незначително варира и грозјето од испитуваните сорти навремено созрева.

Вегетациската температурна сума во фенофазата од прошарок до полна зрелост се движи од 1891.4 °C во 1984 година, до 2175.5 °C во 2001 година.

Фенофазата (бројот на денови) од прошарок на зrnата до полна зрелост варира, како во годините на испитување, така и кај испитуваните сорти. Кај сортата вранец се движи од 32 (1998) до 53 дена (2005) или просечно 42 дена, кај мерло од 37 (1984 и 2001) до 53 дена (1998/ 1999), просечно 45 дена, кај сортата смедеревка од 43 (2000) до 58 дена (2004) или просечно 52 дена, а кај шардоне од 28 дена (1999) до 38 дена (2002,2003,2005,2006) или просечно за испитуваниот период 34 дена.

Табела 3. Вегетациска температурна сума и број на денови од прошарок до полна зрелост

Table 3. Temperature sum during vegetation and numbers of days from verasion to full maturity

| Година Year | Вегетациска температурана сума °C Temperature sum during vegetation°C | Од прошарок до полна зрелост From verasion to full maturity | | | |
|----------------|---|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Вранец Vranec | Мерло Merlot | Смедеревка Smederevka | Шардоне Chardonnay |
| 1984 | 1891.4 | 41 | 37 | 45 | 29 |
| 1998 | 2148.7 | 32 | 53 | 48 | 30 |
| 1999 | 2106.6 | 42 | 53 | 50 | 28 |
| 2000 | 2144.8 | 37 | 44 | 43 | 35 |
| 2001 | 2175.7 | 42 | 37 | 51 | 32 |
| 2002 | 1970.2 | 40 | 49 | 51 | 38 |
| 2003 | 2124.4 | 43 | 40 | 57 | 38 |
| 2004 | 2024.1 | 49 | 43 | 58 | 30 |
| 2005 | 2005.2 | 53 | 38 | 49 | 38 |
| 2006 | 2029.6 | 52 | 45 | 53 | 38 |
| 84/06 | | 42 | 45 | 52 | 34 |

Резултатите за содржината на шеќерот и вкупните киселини во ширата кај испитуваните сорти дадени се во Табела 4.

Ширата од сортата вранец се карактеризира со просечна содржина на шеќер од 222 g/dm^3 , а во годините на испитување варира од 214 g/dm^3 , (2000) до 237 g/dm^3 , (1998). Според **Божиновик** (1996) сортата вранец концентрира од 210 до 230 g/dm^3 , а според **Пејовик и спор.** (1996) 213 g/dm^3 . Содржината на вкупните киселини просечно за испитуваниот период изнесува 6.2 g/dm^3 .

Кај сортата мерло содржината на шеќерот во ширата просечно за испитуваниот период изнесува 227 g/dm^3 , а на вкупните киселини 7.3 g/dm^3 . **Milosavljevic** (1998) наведува дека оваа сорта може да концентрира и повеќе од 8.0 g/dm^3 вкупни киселини.

Ширата од сортата смедеревка, концентрира просечна содржина на шеќер од 183 g/dm^3 , а во годините на испитување варира од 173 g/dm^3 , (2004) до 199 g/dm^3 , (2000). Содржината на вкупните киселини просечно за испитуваниот период изнесува 6.0 g/dm^3 , а варира од 5.5 g/dm^3 (1998) до 6.3 g/dm^3 (1984,2002).

Табела 4. Содржина на шеќер и вкупни киселини во ширата (g/dm³)
Table 4. Content of sugar and total acids in the must (g/dm³)

| Година Year | Вранец-Vranec | | Мерло-Merlot | | Смедеревка Smederevka | | Шардоне Shardonnay | |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | шеќер sugar | киселини acids | шеќер sugar | киселини acids | шеќер sugar | киселини acids | шеќер sugar | киселини acids |
| 1984 | 235 | 5.0 | 245 | 8.6 | 178 | 6.3 | 219 | 7.5 |
| 1998 | 237 | 6.0 | 235 | 7.2 | 178 | 5.5 | 197 | 5.9 |
| 1999 | 223 | 6.9 | 233 | 7.8 | 185 | 5.7 | 222 | 6.9 |
| 2000 | 214 | 6.8 | 205 | 7.1 | 199 | 5.3 | 228 | 6.4 |
| 2001 | 221 | 5.9 | 212 | 6.5 | 188 | 5.9 | 230 | 6.6 |
| 2002 | 220 | 6.9 | 223 | 7.1 | 177 | 6.3 | 208 | 8.2 |
| 2003 | 215 | 6.7 | 220 | 7.5 | 182 | 6.2 | 208 | 6.9 |
| 2004 | 218 | 6.3 | 248 | 5.5 | 173 | 6.1 | 223 | 6.7 |
| 2005 | 218 | 6.0 | 226 | 7.9 | 182 | 5.9 | 232 | 6.7 |
| 2006 | 223 | 5.5 | 226 | 7.9 | 189 | 5.4 | 202 | 6.8 |
| 84/06 | 222 | 6.2 | 227 | 7.3 | 183 | 6.0 | 194 | 6.9 |

Кај сортата шардоне содржината на шеќерот во ширата, за испитуваниот период просечно изнесува 194 g/dm³, а на вкупните киселини 6.9 g/dm³. Според **Srebra Piic-Popova и спр.** (1999) сортата шардоне одгледувана во скопското виногорје концентрира 219 g/dm³ шеќер и 7.2 g/dm³ вкупни киселини.

Општи заклучок е дека содржината на шеќер и вкупни киселини во ширата кај овие сорти е во границите на биолошките својства и ги задоволува критериумите за производство на квалитетни вина.

ЗАКЛУЧОЦИ

Скопското виногорје се карактеризира со доволна вегетациска температурна сума што овозможува успешно одгледување на испитуваните сорти винова лоза и навремено созревање на грозјето.

При просечна вегетациска температура од 3.673.9°C, периодот од потерување на окцата до полна зрелост кај сортата вранец е 140 дена, кај мерло 155 дена, смедеревка 163 дена и кај шардоне 137 дена.

Просечно за испитуваниот период, помеѓу испитувани сорти непостои значајна разлика (1-2 дена) од фенофазното потерување на окцата до фенофазното цветање.

Содржината на шеќер и вкупни киселини во ширата кај овие сорти ги задоволува критериумите за производство на квалитетни вина.

ЛИТЕРАТУРА

1. GREGORY V. JONES and ROBERT E. DAVIS (2000): Climate Influences on Grapevine Phenology, Grape Composition and Wine Production and quality for Bordeaux, France. *Am.J.Enol. vitic.* Vol.51, №3.
2. DAVIS R.E. and G.V.JONES (1998): Climatic factors influensing grapevine phenology in Bordeaux. p.p. 62-65. 23rd Conference on Agrucultural and Forest Meteorology of the American Meteorological Society. Alboquerque. New Mexico.
3. COOMBE B.G. (1988): *Grapevine Phenology in Viticulture*, Volume 1. p.p. 139-153. Australian Industrial Publishers, Adelaide.
4. SREBRA-ILIC-POPOVA, B.VOJNOSKI, VIOLETA JEVTIMOVA, K.BELESKI and BILJANA MISIC (1999): The influence of climate condition on content of sugar and total acids in the must of some wine cultivars. *Jurnal of Agricultural Scienses*, vol.44, № 2, 167-172. Belgrade.
5. Klime BELESKI, Zvonimir BOZINOVIC, Violeta DIMOVSKA, Srebra ILIC-POPOVA, Donka DONEVA-SAPCESKA (2008): Climate influence on the grapevine phenology and anthocyanins content in wines from the Skopje vineyard area, Republic of Macedonia. VII^e Congres International des terroirs viticoles/VIIth International terroir Congress. May, Nyon, Switzerland.

**ЈУБИЛЕЕН ГОДИШЕН ЗВОРНИК НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, СКОПЈЕ
КНИГА XXVI/XXVII ГОДИНА 2008/2009**

**ANNIVERSARY YEARBOOK OF THE INSTITUTE OF AGRICULTURE, SKOPJE
VOLUME XXVI/XXVII YEAR 2008/2009**

Редакциски одбор

д-р Душко Мукаетов
д-р Трајче Младеновски
д-р Гордана Попсимонова
д-р Мелпомена Поповска
д-р Климе Белески

Editorial board

d-r Duško Mukaetov
d-r Trajče Mladenovski
d-r Gordana Popsimonova
d-r Melpomena Popovska
d-r Klime Beleski

Главен уредник

д-р Душко Мукаетов

Editor in chief

d-r Duško Mukaetov

Одговорен уредник

д-р Трајче Младеновски

Responsible editor

d-r Trajče Mladenovski

Технички уредник

д-р Гордана Попсимонова

Technical editor

d-r Gordana Popsimonova

Лектура

Бисерка Токовска-Стевчевска

Language editor

Biserka Tokovska-Stevčevsaka

Адреса:

Земјоделски институт
Александар Македонски бб
п.фах 191 1.000 Скопје
Република Македонија
тел. +389 (02) 3230 910
факс +389 (02) 3114 283

Adress:

Institute of Agriculture
Aleksandar Makedonski bb
p.o. 191 1.000 Skopje
Republic of Macedonia
tel. + 389 (02) 3230 910
fax. +389 (02) 3114 283

Зборникот е финансиран од Министерството за образование
и наука на Република Македонија

The Yearbook is financed by the Ministry od Education
and Sciense of Republicof Macedonia

Техничко уредување и дизајн на изданието

БИГОСС - Скопје
м-р Стево Темелковски
Елизабета Симоска

Печати

РИ Графика - Скопје

Тираж: 300 примероци